

**ТД МАКОШПЕД АД**  
**Скопје**

Извршен директор Коста Младеноски во прилог на редовното информирање на одборот на директори на ТД Макошпед АД Скопје, го дава следниот:

**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ**  
за работењето на друштвото за 2016 година

Скопје, Февруари 2017 година

## **ТД МАКОШПЕД АД СКОПЈЕ**

Извршен директор Коста Младеноски во прилог на редовното информирање на Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД СКОПЈЕ, го дава следниот:

### **ИЗВЕШТАЈ**

За работењето на друштвото за 2016 година

#### **Основни податоци за дејноста на друштвото**

ТД Макошпед АД Скопје го продолжува својот успешен и континуиран развој во домените на своето работење препознатлив по високиот квалитет во понудата на различни услуги кои опфаќаат организација на транспорт на добра, царинско посредување, складишно работење .

Земајќи во предвид дека стопанскиот амбиент во изминатата 2016 во земјата и регионот беше доста неповолна а и ослабнатата ликвидност на правните субјекти, компанијата се потруди максимално да ги искористи своите предности за придобивање на нови коминтенти и тоа:

1. Децениско искуство и препознатлив бренд;
2. Прилагодливост и флексибилност спрема потребите на коминтентите;
3. Атрактивна локација на складовите(во близина на главните друмски и железнички правци);
4. Понуда за закуп на разладни комори какви што не поседуваат конкурентите;
5. Непрекинато 24 часовно: работно време,обезбедување и видео надзор на складиштата;
6. Посебни дозволи и услови за складирање на фармацевтски производи.

Компанијата заклучно со 31.12.2016 година брои 748 акционер од земјата и странство. Основната главнина изнесува 788.424 акции од кои 29.604 се сопствени акции без право на глас, со номинална вредност од 1.000 денари. Во 2016 година не се изврши откуп на сопствени акции. Во претходните години откупени се вкупно 29.604 сопствени акции во вкупен износ од 14.702.282 денари кои претставуваат 3,75% од основната главнина.

ТД Макошпед АД во целост го има имплементирано системот за управување со квалитет **ИСО 9001:2008** во сите процеси на своето работење и системот за безбедност на храна **НАССР**.

Основната дејност на ТД Макошпед АД Скопје се состои од

- Царинско посредување
- Јавно и царинско складирање на роба
- Организација на транспорт

Дејноста ја обавува на сопствен простор со вкупна површина на административен и складишен простор од 19.401 м<sup>2</sup> и вкупно земјиште со терминали од 87.164 м<sup>2</sup>

- Земјиштето по подружници е следно:

- склад Битола	16.930 м <sup>2</sup>
- склад Маџари	41.419 м <sup>2</sup>
- склад Шуто Оризари	29.251 м <sup>2</sup>

- Складишниот простор на ТД Макошпед АД се состои од:

- склад Битола затворен магацински простор од 933 м<sup>2</sup> и отворен царински склад од 1.700 м<sup>2</sup>.
- склад Маџари затворен магацински простор од 8.648 м<sup>2</sup> од кои 481 м<sup>2</sup> се разладни комори, отворен магацински склад со површина од 4.575 м<sup>2</sup>.
- склад Шуто Оризари затворен магацински простор од 6.822 м<sup>2</sup> од кои 2.525 м<sup>2</sup> се разладни комори.

- Деловен простор на ТД Макошпед АД:

- вкупна површина од 5.388 м<sup>2</sup>

## Реализиран обем на услуги

- **Оддел за шпедиција и увоз-извоз**

Табела 1

Изработени царински документи 2016: вид на услуга	2016	2015
изработени царински декларации (ЕЦД)	160	161

Во 2016 година организирани се следниве транспорти:

Табела 2


Возни единици	Б Р О Ј	
	2016	2015
Камионски	51	81
Контејнери	9	6
Локален транспорт со сопствено возило	167	131

## Движење на изманипулирани терети во складишта

Табела 3

СКЛАДИШТА	ТЕРЕТИ ВО ТОНИ	
	2016	2015
Маџари	61.624	50.947
Шуто Оризари	20.328	18.457

Графикон 1



## Достигнати работни цели

- **Остварена разлика во цена**


Во 2016 година остварени се следните резултати:

Табела 4

Организациона единица	Разлика во цена	% на учество во разликата
Оддел шпедиција и увоз - извоз	2.394.529	6%
Склад Битола	7.502.103	19%
Склад Маџари	15.707.028	39%
Склад Шуто Оризари	14.628.756	36%
вкупно	40.232.416	100%

Разликата во цена се состои од вкупните приходи намалени само за префактурираните трошоци. Во структурата на вкупната разлика во цена, најголемо е учеството на разликата остварена од складот Маџари 39%, Шуто Оризар од 36%, складот Битола 19%, и оддел шпедиција и увоз - извоз 6%.

- **Бруто добивка (приходи-расходи)**



## **Достигнат профит (нето добивка)**

Во анализираниот период остварено е:

- вкупен приход 83.589.004 ден
- вкупни трошоци 72.188.346 ден
- бруто добивка 11.400.657 ден
- нето добивка 11.400.657 ден

## **Исполнување на обврските за персоналот, законот и добавувачите**

Во своето работење друштвото е изложено на повеќе видови ризици. Друштвото учествува во меѓународни трансакции со коминтенти но овој обем е многу мал во однос на целокупното работење и промената на девизните курсеви неможе да го наруши тековното работење. Во однос на кредитниот ризик друштвото има политика да соработува со клиенти што имаат соодветна кредитна историја. Друштвото води политика на наплата на побарувања да ја сведува на 30 дена. Побарувањата од купувачите се состојат од голем број на салда(коминтенти), со што се намалува ризикот во работењето доколку со некој коминтент дојде до потешкотии во наплатата. Друштвото располага со сопствени извори на средства(капиталот на друштвото) и со позајмени извори на средства(кредит од банка). Во 2016 година друштвото нема исплатено дивиденда на акционерите. Долгорочниот долг во однос на основната главнина изнесува 2,3%. Обврските кои произлегуваат од договорите за работа и актите на друштвото кон персоналот и членовите на одборот на директори редовно се извршуваат. На членовите на одборот на директори во текот на 2016 година се исплатени 3.652 илјади денари. Обврските према државата се плаќаат во законски определен рок. Обврските према добавувачите навремено се плаќаат. Во 2016 година друштвото нема реализирано голема зделка ниту зделка со заинтересирана страна.

## Работна сила

Вкупно вработени 37 со следна структура:

- ВСС	9
- ВШС	3
- ССС	18
- КВ	3
- НКВ	4
- Мажи	23
- Жени	14

Лиценци со кои располагаат вработените

- Противпожарен курс - 4 вработени
- Сертификат за карго агент - 1 вработен
- Сертификат за превоз на опасни материи (авионски) - 1 вработен
- Лиценца за застапување во царински постапки - 3 вработени
- Лиценца за вилушкарости - 9 вработени
- Сертификат за интерен ИСО проверувач - 2 вработени
- Сертификат за прва помош - 5 вработени
- Уверение за стучна оспособеност за превоз на опасни материи - 2 вработени
- Сертификат за безбедност при превоз на опасни материи - 1 вработен
- Уверение за положен испит за стучно лице за безбедност и здравје при работа - 1 вработен
- Сертификат за професионална компетентност во патниот сообраќај - 1 вработен
- Уверение за овластен сметководител - 3 вработени

На сите вработени им се извршени редовни здравствени прегледи кои според закон треба да се прават на 24 месеци, следни здравствени прегледи се во месец 10.2018 година.

## Наплата на побарувањата

- Вкупно фактурирано со ДДВ во 2016 година изнесува 78.148.625 денари
- Процентот на наплата за 2016 година изнесува 82%.

## **Наоди од екстерните проверки на системот за менаџмент со квалитетот**

Со редовната екстерна проверка извршена во 27.04.2016 година на системот за управување со квалитетот во организацијата не се констатирани неусогласености со барањата на стандардот ИСО 9001:2008. Дадена е една препорака која не претставува непосредна неусогласеност на стандардот но чие извршување претставува можност за подобрување на делотворноста на системот со управување со квалитетот.

## **Заклучок за работењето на ТД Макошпед АД за 2016 година**

Финансиската политика и креирањето на стратегијата и техниките на финансиското управување, водење на сметководствениот и финансискиот менаџмент е прашање на кое во континуитет му се обрнува посебно внимание со цел непречено и профитабилно функционирање на Друштвото.

Компанијата во своето досегашно работење редовно ги измирува своите обврски спрема доверителите и досега немало случај на блокирани сметки и протестирање на гаранции кои служат само за обезбедување.

Планските проекции за 2016 година, поточно навременото планирање на активностите од раководниот тим на компанијата, вредно е да се нагласи дека одигра голема улога во детектирање на сите промени во опкружувањето и покажа дека компанијата благодарение на успешното детектирање и идентификување на истите успеа да се прилагоди на сите промени кон новосоздадените и непредвидливи околности во текот на деловното работење и несомнено придонесе да се оствари предвидениот деловен план за 2016 година, земајќи ги во предвид сите клучни фактори кои влијаат на работењето.

Во изминатата 2016 година менаџментот ги обезбедуваше потребните ресурси, рационално управуваше со истите и истите се достапни до персоналот за квалитетно извршување на работните процеси.

ТД Макошпед АД Скопје во изминатата 2016 година оствари вкупен приход од 83.589.004 денари, вкупни трошоци 72.188.346 денари и генерира бруто добивка од 11.400.658 денари.



Според добиените показатели, друштвото во 2016 година има обезбедено оптимална финансиска стабилност што се потврдува од учеството на капиталот и резервите од 97,4% во финансирање на вкупните средства кое во 2015 година изнесувало 90,6% (оптимално ниво на учество е 50%).

Оптимален степен на кредитна способност има кога друштвото целосно ги финансира постојаните средства со сопствен капитал.

Во 2016 година односот помеѓу капиталот, резервите и обврските спрема постојаните средства изнесува 114,3% додека во 2015 година изнесувало 120,2%.

Оптимален степен на самофинансирање има кога друштвото покрива 50% од постојаните средства со залихите.

Во 2016 година покриеноста на постојаните средства и залихите, со сопствен капитал изнесува 109,9% додека во 2015 година изнесувало 107,5%.

Степенот на задолженост како однос помеѓу вкупните долгови спрема капиталот и резервите на друштвото изнесува 2,7%, наспроти 2015 година во кој изнесувало 10,4%. Ова укажува на мала задолженост на друштвото во 2016 година.

Февруари 2017

Извршен директор

Коста Младеноски